

С О О П Ш Т Е Н И Е

ЗА ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИ И ЗАПИШУВАЊЕ НА **ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР** ВО УЧЕБНАТА **2020/2021** година ЗА СИТЕ СТУДЕНТИ ОД ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СКОПЈЕ

1. Заверката, односно запишување на летниот семестар во учебната 2020/2021 година, за студентите од прва година ќе се врши на

12.02.2021 година (петок)

и 15.02.2021 година (понеделник)

*Поднесувањето документи за запишување на семестарот ќе биде спроведено со **строго почитување** на сите предвидени протоколи и здравствени препораки од Министерството за здравство и Министерството за образование и наука за заштита од коронавирусот COVID 19.

<http://www.fzhn.ukim.edu.mk/images/stories/oglasnatabla/protokolcovidispiti.jpg>

УСЛОВИ ЗА ЗАВЕРУВАЊЕ НА СЕМЕСТАРОТ

1. Студентот може да го завери зимскиот семестар само ако ги исполнил академските обврски за сите предмети што ги запишал во дадениот семестар.
 - Потврда за исполнети академски обврски за предмет претставува добиен потпис од наставникот во индексот на студентот и во електронскиот I KNOW систем.
2. Семестарот може да се завери и без потпис за предметите за што се плаќа **НАДОМЕСТ** од **3,33 евра (205 денари)** за секој кредит за

нереализирана обврска на предмет од претходниот семестар (6 кредити x 3,33 евра = 19,98 евра од предмет, во денарска противвредност), односно надомест од 6,66 евра (411 денари) за секој кредит за нереализирана обврска на предмет од претходниот семестар (6 кредити x 6,66 евра = 39,96 евра од предмет, во денарска противвредност) за студентите запишани во квота кофинансирање, на жиро-сметката на Факултетот (уплатата се врши за да можат да се заверат останатите, реализирани потписи).

ПРИ ЗАПИШУВАЊЕ НА СЕМЕСТАРОТ, СТУДЕНТИТЕ ТРЕБА ЗАДОЛЖИТЕЛНО:

- Студентите се должни да ги впишат во својот индекс предметите и бројот на (ЕКТС) кредити за секој предмет поединечно (на страната каде ќе го запишат летниот семестар во учебната 2020 /2021).
- да го запишат електронски семестарот во **I KNOW** системот,
- да изберат предмети во истиот семестар,
- **ПРИЈАВЕН ЛИСТ (А3 ОБРАЗЕЦ)** за запишување на семестар
- **УПЛАТА НА ПАРТИЦИПАЦИЈА ИЛИ ШКОЛАРИНА** (рата во зависност во која квота е запишан студентот) во денарска противвредност на денот на уплатата на сметка

ЖИРО СМЕТКАТА НА ФАКУЛТЕТОТ :

ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ, Ж.С.
160010454578810, со ТРЕЗОРСКА СМЕТКА 100000000063095 и
ПОВИКУВАЧКИ БРОЈ 723012, ПРОГРАМА 41, НАЧИН 1, СО
НАЗНАКА: ЗА ЗАПИШУВАЊЕ, ПРИМАЧ: НАРОДНА БАНКА
НА РМ.

Редовните студенти

1. Имаат обврска при запишувањето на летниот семестар да ја уплатат втората рата (II рата) од 100,00 Евра (во денарска противвредност) на жиро-сметка на **ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СКОПЈЕ**, со назнака – втора рата за запишување на година односно летен семестар за редовни студенти запишани во државна квота.

Редовните студенти со кофинансирање

1. Запишуваат семестар со надоместок од 200,00 Евра, (во денарска противвредност) на жиро-сметка на **ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СКОПЈЕ**, со назнака – втора рата за запишување на година односно летен семестар за редовните студенти со кофинансирање.

Вонредните студенти

1. Запишуваат семестар/година со надоместок од 200,00 Евра (во денарска противвредност) уплатени на жиро сметка на **ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СКОПЈЕ**, со назнака – втора рата за запишување на година.

ЗАПИШУВАЊЕТО ПО НАЗНАЧЕНИОТ РОК ЌЕ СЕ ВРШИ СО НАДОМЕСТ, И ТОА:

- 500,00 денари доколку запишувањето се изврши 15 дена после рокот (до 08.03.2021год.)
- 2.000,00 денари доколку запишувањето се изврши над 15 дена после рокот (по 08.03.2021 год.)